



4 ЧЕКОРИ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ЦЕЛИ

01

ДЕФИНИРАЈ ЈА ТВОЈАТА ЦЕЛ

Дефинирајте јасно што сакате да постигнете, користејќи ја SMART техниката (Специфично, Мерливо, Достижно, Релевантно, Временски ограничено).



02


КРЕИРАЈ АКЦИСКИ ПЛАН

Поделете ја целта на помали задачи, поставете приоритети и рокови.

03

ДЕЛУВАЈ И СЛЕДИ ГО НАПРЕДОК

Спроведете го планот чекор по чекор, следејќи го напредокот редовно.



04

ОЦЕНИ И ПРИЛАГОДУВАЈ

Оценете ги резултатите, извлечете заклучоци и приспособете ги идните планови.

ОВИЕ ЧЕКОРИ ЌЕ ВИ ПОМОГНАТ
УСПЕШНО ДА ГИ ПОСТИГНЕТЕ
СВОИТЕ ЦЕЛИ